



Иван Василевски

# МАНАСТИР ВО ЗБОРОТ



ДИЈАЛОГ

Најновиот поетски ракопис на Иван  
Василевски *Манастир* во зборот е  
своевидна надградба на неговиот  
досегашен можно трасиран поетски пат.

Уште при средбата со насловот, на  
читателот ширум сами му се отвораат  
портите за спокоен влез во „слободната  
зона“ на песната, на стихот, на зборот.  
Потпирајќи се на досегашното лично  
поетско искуство (со заслужени високи  
оценки од критиката и добиени врани  
книжевни награди и признанија),  
Василевски со *Манастир* во зборот на  
најдобар начин покажува и  
докажува дека секогаш има простор за  
приближување до највисоките точки од  
поетските вертикални на чии врвови е  
поставен пиедесталот на зборот. А токму  
зборот за Иван Василевски е најмакното  
средство за зацврстување на основата, на  
темелот врз кој не само што ја поставува  
туку и ја гради структурата на својата  
песна.

И со бегон поглед на насловите на песните  
во стихозбирката (*Моќта на зборот,*  
*Распътје на зборот, Звејтен збор,*  
*Пресилен збор, Палимпсест за зборот...*)  
се дојга до заклучок дека зборот е  
темелот, зборот е врвот, зборот е рамката  
на сèкупната поетска градба. Насловната  
песна *Манастир* во зборот (можеби една  
од најдобрите во ракописот) е сочинета  
според Црквa од Б. Конески, а со слична  
матрица се создавани уште неколку песни  
чија потпора е побарана во стиховите на  
Е. А. По, Р. М. Рилке, Ш. Бадлер, Ј.  
Бродски, Б. Миљковиќ,  
А. Шопов, цар Соломон...

И со овој поетски ракопис Иван  
Василевски недвосмислено потврдува  
дека е превосходен поет кој е меѓу ретките  
македонски поклоници на стихот имун на  
осцилации, односно дека има самосвоен  
пат за сигурен продор низ космосот на  
зборот.

ИВАН ВАСИЛЕВСКИ

---

**МАНАСТИР ВО ЗБОРОТ**

ЕДИЦИЈА

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА

Уредник  
Веле Смилевски

Ликовно-графички уредник  
Тони Лика

Дизајн на корицата  
Марјан Делев

Ликовен прилог на корицата  
Смиља Василевска  
Александар Зовик  
(според слика на Васил Алачев,  
масло на платно)

© ДИЈАЛОГ  
Здружение за уметност  
и култура на живеење

*Ова издание финансиски го помогнаа:*

Општина Струмица, Солопром - Скопје,  
Грозд – Струмица, РИ Графика - Скопје

ИВАН ВАСИЛЕВСКИ

**МАНАСТИР ВО ЗБОРОТ**



НЕВРМОР

*(Ке се врати ли некогаш  
тој исконски збор?)*



## НЕВРМОР

(Според Гавранот од Е. А. По)

### Никогаш повеќе

Ни во сегашноста, ниту во иднината да не  
ме вомјази, да не ме власи тој алипен збор  
што сотрува сè, тишината што ја оттишува  
Тој тиранин што и слободата ја зажеглува,  
што во потони клокоти како врела ковина  
Како грмеж што татони на небесни чатии  
Ах тој збор пустошник, тој пожар-огногор  
Неврмор

### Никогаш повеќе

Ни во ништожноста, ниту во суетата да не  
би го одмолчал, да не би го премолчал тој  
дрочен збор што векутума не се обзорува  
Да не би да го изговорам никде и никогаш  
Ни бол во минливоста, ни лек во вечноста  
Ниту во осаменоста, о ниту во отсутноста  
Тој страшен, тој злостор-збор, тој умомор  
Неврмор

### Никогаш повеќе

Ниту во рајот земен, ниту во пеколот темен  
да не ме разбуди, да не ме скорне од сонот,  
да не ме сотре ничкум, ах тој жилав пелин,  
тој збор-неумор. Тој гракот на гневен вран  
Тој 'рзак, тој ат што и дивината ја скротува  
Тој цап пркосник, тој ут во магла нарисан

Тој зловолен, тој зловерен, тој песјак-збор  
Неврмор

Никогаш повеќе

Ниту во промисла вишна, ниту во неум врл да не вдомиме гнездо, да не извишиме дом А севеден градиме, од бигор градиме кула Со жив ќерпич ја сидаме, сид од ровка тула до небеса расте, се искрева тој од потонски темел, од подмол ќор. На пен длабиме збор Печат во сеништен гроб. Страшен чедомор  
Неврмор

Никогаш повеќе

Ниту приживе, ниту во смртта строга да не би се барагле себе. Ниту во тој самјак збор што ќе излудува, што и свеста ја заблудува Тој намќор што во празно, во подмол копа, што во универзумот црни дупки разгрнува Тој збор што осојници во бездни отчепува, струп што стружи во совеста. Тој небизбор  
Неврмор

Никогаш повеќе

Ни во времето ни во вселената да не би сме едно, да не би сме заедно во тој збор. Ни да зголне, ни да чука во дамарите, ни да клука пцомина по угарите. И да секне, да занеме еднаш тој кобен крик, тој восклиќ, тој псиќ на лута змија. Тој зол прокобник, тој изгор Тој клет, тој проколнат, тој зловестен збор  
Неврмор

### Никогаш повеќе

Ни во сонот, ниту во стварноста да не ухне  
тој збор, да не призира морфема во јасното  
Да не прозове фреска на прозирен сид, збор  
на немтури во глубина тишина. Да не доваби  
јанса недопрена в несоница, в недосоница  
Ламтеж на скопак во скунтник на злобница  
Тој непрекор, тој скуден, тој немушт збор  
Неврмор

### Никогаш повеќе

Ниту во редот, ниту во хаосот да не вивне,  
да не вилнее, да не ме омае, да не изустам  
таков еретик, таков збор ко грак од мртов  
гавран што се митари на бела платненица  
Што се тутка како густо пасмо, како авет  
во мразарник, како дух во космичка зима  
Тој мразомор во пустина, тој упрек збор  
Неврмор

### Никогаш повеќе

Ни во конечноста ни во бескрајот да не  
сирне во светоста, да не приваби магија  
Тој збор што подврзува јазли во грлото,  
што ја зауздува мислата, што гласот го  
чипчи, што зверилник всидува во болот  
Галаксии што премостува, што се цари  
од семирот, тој улав, тој сатански збор  
Неврмор

### Никогаш повеќе

Ни однатре, ни однадвор тој сињак да не  
подбучне во поштукот. Тој бутур - збор

што и времето во крлушки го залостува  
и светот го нурка во темнина. Тој 'ркач,  
тој претсмртен ропот што ули од заседа,  
од недоапица. Тој скржав клик што како  
блик на стрв се изговара. Тој катил-збор  
Неврмор

#### Никогаш повеќе

Да не би над жигот на тишината да заута  
тој потаен збор што стрела во суштината,  
во центарот на светот, што во умот ќука  
Тој грд збор што подземи рие, погиблено  
што крвави, што илје во сур камен длаби  
Како пес осверен всоне што штрека, што  
ала по заумот. Тој алчан, тој изеслив збор  
Неврмор

#### Никогаш повеќе

Никогаш да не се загнезди на врв урвина  
тој митски, тој исконски збор што мигот  
го скаменува, што и вечноста ја одложува  
Никогаш да не осамне тој збор што куди,  
што апе. Тој прокудник, тој нем кукавец  
што векува во болеста, тој лилјак што во  
адот чмас. Тој прекорен, тој чемер - збор  
Неврмор

#### Никогаш повеќе

Да не изнурие од длабини тој очаен збор  
во гради што жига, што јдрига под јазик  
Тој збор што с'ска клевети под звездите,  
што клетви грува потамина. Ниту на пат  
ни на беспатица, ко брзак во невратица,

да не се измагли тој недугав, тој мрачен,  
тој матен, тој нечитлив, тој незбор-збор  
Неврмор

#### Никогаш повеќе

Ни во мигот, ни во вечноста да не збабне  
тој збор што истоштува, што одмоштува  
Тој збор што мртовец скорива од оловен  
кивор, во гробила одјаја што довека лежи  
Од ридина, од планина што повеќе тежи  
Тој парог што боде, што сури во јаството  
Тој жесток збор што честа ја соблазнува  
Неврмор

#### Никогаш повеќс

Ни буден да сонувам, ни заспан да бдеам  
со тој збор што природата ја обезбожува,  
што моќта ја снеможува, како расколник  
што се измолкинува од понори, што рошка  
како патрапник во бивак, како цревец меѓу  
трошини резби. Што разделбите ги прави  
вечни. Тој безвремен збор, тој душомор  
Неврмор

#### Никогаш повеќе

Никогаш да ис речам никогаш. И никогаш,  
никаде, и никому, и никој да не рече таков  
збор. Ни демон ни бог, ни човек ниту звер  
Ни родилка губава, ниту грда жена да не  
роди нему сличен, ни приближен нему збор  
што гавранот за ортак го глави. Ноќе што  
кобно грака, што колве во сонот. Никогаш  
Неврмор

\*\*\*

А некогаш, кога сиот видлив свет од еден збор се зачнал; кога можело да се рече сё сал во еден збор; кога зборот бил почеток на сё минливо и вечно; кога немало ниту време ниту свеъди, ни светлина ниту мрак, ниту вода ниту ветер, ни билки ни сверки Само празнина. Сал еден единствен збор! Ке се врати ли некогаш тој исконски збор? Неврмор, неврмор

ПАРАСТОС ЗА ДУШАТА  
*(Храброст ли е  
во смртта  
дрскост да се ваби?)*



## ПАРАСТОС ЗА ДУШАТА

- На Вартан, 2014 -

(Според *Реквием за грофот Волф фон Калкројт* од Р. М. Рилке)

Секој ден изнесувам парастос  
за душата на ангелот кој сакаше  
да омееѓи трла во вселената  
и кој не узна дека и поразот е знак  
да се клони умот од прека мисла

Не научи да ја совладува пркоста  
и да не посега по неповратни нешта  
Оти патилата се подносливи само  
во љубовта, а вечни во смртта

Не послуша да не сирка во окото  
на Мрачниот, да не прима пцомина  
од рацете на Порочниот. Да се варди  
од иноверни што ја поганат душата,  
што со умот стрелаат во темнината

Не прескокнал урок та да поднауми  
игра со лицето на смртта. Светлината  
може вудве ја раслоил: на мрак и зрак  
во истоветно битие, двојник на иста  
суета, слуга на два раскарани света -  
темниот што ткае блесок сред празна  
виделина. И светлиот стаен во мрачина

А се умел: храброст ли е во смртта  
дрскост да се ваби? Да се умре млад -  
за да се остане млад во вечноста?  
Напор е тоа да се совлада мракот,  
двојното суштество во себе,  
стравот од некој друг, заумен свет?

Храброст ли е или предавство  
во нејасното да се бара спас?  
Да се одбијат даровите  
што природата ни ги завештала?  
Или сè ѝ робува на судбината?

Во кусиот ден на искуството  
не ќе најдеме место, ни привиде  
ни во мрачката, каде што би ја  
скриле болеста на храбрите!  
А смртта сама го одредува мигот  
што не може да се одложи

\*\*\*

Секој ден изнесувам парастос  
за душата на ангелот кој сакаше  
да го запре паѓањето на свездите

А во осаменоста црвоточина дрочка  
како во гнило плетиво, како ранет  
пес што стрвно си ја лиже крастата  
Загризува во јаството како молец  
што расткајува нишки од трошно  
плетиво. О млад, о несуден поету,  
барам проклетството да си го тргнал  
што ти било стуткано како омилена

лектира во душата. Белки немало  
да фатиш беспатица по врла угорница,  
да починеш над празна суводолица

Си залидал во темни сништа што  
навираат од црна кртечина  
И еднакво си бил несрекен кога  
си имал сè и ништо кога си немал

Кога си наумил да умреш млад  
за да останеш млад во вечноста,  
сигурно си знаел дека во секој  
обид да се умре млад постои стремеж  
за бесмртност. Но не си одгатнал дека  
младоста е вечна само во спомените  
И дека уште приживе душата  
треба да се готви, да се подготви  
за пат, за најдолгата пртина  
преку зенитот - отаде јавето,  
кај што стварноста е недоловлива

Оти од зрак до мрак, од раѓање до  
смрт – на смртта ѝ тапкаме прт  
А ти - како си можел да ја прерипаш  
последната ноќ, а не си направил  
ниту двиг со умот, ниту обид да ја  
залостиш волјата во врзоп –  
за да не залунсаш во мекава  
Не си направил опит да се вратиш  
од беспатица, од темна невратица

Сега сверови се сјатиле на нас  
како на штира погача, божем сме

билие двојници на иста мисла  
А требало да знаеш дека секој  
е заточеник на својата судбина  
Како житие во епска бразда  
Како русалиски молк во некрстени  
денови, како бич од бесна виулица

\*\*\*

Секој ден изнесувам парастос  
за душата на ангелот кој сакаше  
да го одмине зборот на минливоста

О каква перфекција си замислил,  
кога светот никогаш не бил  
и не ќе биде совршен?  
Небаре ти било судено - и во  
укруп свиткан како мумија  
да кинисаш кон светлината,  
кон божјата суница

Каква перфекција си наумил  
кога смртта никому не допушта  
бесмртност! Кога без минливоста -  
вечноста е несфатлива!  
И кога напиот ум никогаш не  
искусил свет без умирачка!  
Каква перфекција си барал  
кога и ползьето и летањето  
се исти за опстанокот!  
Во друг свет си умдалдисал,  
во друга димензија си драбел,  
на друг разбој си ја кобел судбината

А не узна дека овој свет е непостојан  
И дека сè во него, и сè околу нас  
с непостојано: и младоста кревка,  
и љубовта кратка. И другарството  
што незаситно зема а непара враќа  
Премногу лесно ти штукнал умот  
пред довербата во нов утрешен ден  
И премногу строго си го одмерил  
животот, а премалку смртта  
И прерано си сфатил дека не е лесно  
да се биде убав и млад и дека  
младоста била и од староста потешка

А секој еднакво не ја восприма  
значенката, за секого не е иста  
смислата на поривот да се умре  
млад – за да се остане вечно млад?  
И секој ис превагува: ишто ѝ дал,  
а што не зел од младоста?

Конечно, мора да си знаел дека  
ништо не знаеме за онаму,  
за овој задумен свет. Ниту дали  
постои, ни дали е само изговор  
за стремежот по совршеност?  
И дали смртта е дар од природата?

\*\*\*

Секој ден изнесувам парастос  
за душата на ангелот кој сакаше  
да ја излекува болеста на природата

А не знам каква-где следна глупост  
би направил умот неспокое? Што би  
изродила нестрпливоста која вјаса  
потамина на демонски чези?  
Која ли звезда би паднала од  
небесната пондила? И на кое место  
од кругот би се алосал виорот наспроти  
мечот на заборавот? Оти животот е  
поднослив сè додека тлеат сеќавањата  
Потаму, отаде матното, преку вечноот  
течение, променливоста е фатално  
невидлива во спомените  
И смислата тоне, се дави  
како поројна фантазија

Да си седнал троа до оградата,  
можеби би се премислил  
да не го прескокнеш густежот  
и можеби би заспал во плипотот  
снегулки што го празнат вимето  
на вселената  
А ти, меѓу полни клучалки  
си ја залостил мислата – кутрата,  
да го фати присојот и да натапка  
прт до сонцето

\*\*\*

Секој ден изнесувам парастос  
за душата на ангелот кој сакаше  
во седма димензија да самува

А не узна: дали победата е  
триумф на мигот над минливоста  
вечна, или подвиг на издржливоста?  
Слези Силјане како туѓинец во  
твојот дом - заутај меѓу своите,  
оти што и да си згрешил –  
казната е преголема

Си отнал еднаш сон на Градиште,  
матен снежник на Орлов Вир  
Си заседнал на камена трпеза –  
под темна шума, во боровник,  
сред очај, во папрадиште  
Со векови си рошкал мигот да го  
направиш вечен. Си го потрошил  
сето космичко време и си немал  
ниту ден за самување, ниту ноќ  
за сонување. Оти проклетството  
ти било поблиску од спасот

Тогаш си ги срушил сите цркви  
во мислата. И од ништо толку не  
си се уплашил како од слободата  
Си ја сожмел душата во чиле,  
си ја стуткал во пасомце  
И си сонувал со осверени очи  
во цибрината, како бели духови  
во снежна пустина. Изземнати  
звезди што мигаат под небесата

Како да си знаел дека има негде  
место кај што ќе те сретнам

А од дното на семирот, како на  
самотен ангел душата ти липала  
Небаре кацнала свездена арка  
врз гробот на Преведёна

Ако немаш дом во темното време,  
залутај во твојот дом Силјане,  
кај што црни пилишта кобат

И наслути: кај што гугутка ќе  
загуга, кај што кукавица ќе  
закука, каде што утка ќе заута –  
гласот на смртта е тука,  
мирисот на смртта е тука

## СТАНИЦА ВО ПУСТИНА

- На Наташа, 2015 -  
(Според *Станица во пустина*  
од Ј. Бродски)

Понекогаш и цркви се уриваат  
во името на бога. И манастири  
И божјата промисла се таи под  
присила во душите заблудени

А ти како да спиеш на некој урок,  
на некое колнато место каде што  
бог и сотоната скржаво го вагаат  
гревот. Злиот токми згон по душата,

согрешение, а светиот скрб и покор  
Тихување во бога. Исповед и бдеене  
Покаяние и за несторени гревови. А  
каква ли грешност ти окајуваш, како

да не знаш дека само делата можат  
да ги отнат од умот на создателот  
сите гревови. Се скина јажето што ја  
држеше месечината и сега секој во

својата судбина е втренчен. И како да  
слутам нечија волја за мојата слабост:  
да не би да останеш сама на *станица*  
*во пустина*. Така, скраја, страничкум

Оти ти не го сочува своето рало, не го  
заора својот прелог да посадиш златна  
житница. Посеа глуварки во времето. *А*  
*други решаваат кога ќе класа семето*

Следи се ваканција, а потоа  
започнуваат да се обидуваат да  
се вратат на работата.

Следи се ваканција, а потоа  
започнуваат да се обидуваат да  
се вратат на работата.  
Следи се ваканција, а потоа

Следи се ваканција, а потоа  
започнуваат да се обидуваат да  
се вратат на работата.  
Следи се ваканција, а потоа

Следи се ваканција, а потоа  
започнуваат да се обидуваат да  
се вратат на работата.  
Следи се ваканција, а потоа

Следи се ваканција, а потоа  
започнуваат да се обидуваат да  
се вратат на работата.  
Следи се ваканција, а потоа

Следи се ваканција, а потоа  
започнуваат да се обидуваат да  
се вратат на работата.  
Следи се ваканција, а потоа

## ЦГАН

(Според *Албатрос* од Ш. Бодлер)

Од палубата на светот  
цганот вјаса кон пристаништето,  
кон брегот што скокотливо  
за епски сон се подготвува  
Низ отсутноста се влечка како  
густа тиња, како лига се лепи  
врз лицето на мракот  
Цган смрди во присутноста

Цган се валка по улиците, пред  
продавниците, по штициите на  
театрите, во кулоарите,  
по тротоарите. Меѓу птиците  
цган се испилил, се кикоти од  
цибрината, ја распара тишината

Цган плипот по marketите,  
на плоштадите, во домовите  
Како црн мравјалник дивее  
под пењоарите. Цган буричка  
во ормарите и будоарите  
Цган сплеткари по семинарите  
Се ветре по пазарите  
Цган штрека по дамарите

\*\*\*

Од палубата на светот  
цганот бразди кон морската шир  
Фрла пајажина над брановите  
и видикот го наткрилува  
Цган во заумот, нестварно голем,  
како цин го занишува бродот на свеста  
Во мочашка тишина, во маина,  
цганот рачирил едра  
Меѓу бедра, на јаснина, подигнал  
бивак, санким сивак дрочен  
на јазикот, мравји трпки  
под очен капак. Невиделија

Во јавето цган, цган во сонот  
Во потсвеста на векот кули урива,  
кории корне. Цган распослан како  
чичок на погориште, како бурјан,  
како бујак сред мочуриште  
Како какол во житиште, како  
напрат на лазиште. Цган како  
троскот се зажилил во нивите,  
се впајажинил меѓу лозјата,  
сред овошките се вкоренил

Цган на буништата, во стрништата  
Цган ги осквернува гробиштата  
Цган во училиштата, лечилиштата,  
цган по патиштата. Се виарил цган  
во светоста на светилиштата

\*\*\*

Од палубата на светот цганот нурка  
кон длабочините. Меѓу цган се

зажеглиле светлините, се глодаат  
темнините. Џган во хотелите,  
во борделите, на коктелите. Џган  
меѓу писателите, меѓу пријателите

Џган меѓу поетите, во тоалетите,  
на факултетите, во кабинетите  
Џган во библиотеките, во аптеките  
Џган во болниците, лудниците,  
во судниците. Џган во берберниците,  
на плочниците, во мснувачниците  
Џган во кафеаните, по ресторантите

Светот е џган фрлсен на буниште  
Џган на пероните, во вагоните  
Џган се налепил на крстовите,  
ти занемува камбаните. Џган на  
ТВ екраните. Џган на интернет  
портали, на карнавалите,  
на играчките, во банките

Џган на земјата: во пустините,  
на ридовите, планините, во реките  
Сред езерата, морињата, оксаните  
Џган во градовите, меѓу гробовите  
Џган во вселената: над зенитот,  
меѓу звездите, сред космичките  
пространства и галаксии

Џган во спалните, во чекалните,  
во предавалните. Џган како бушав  
вран и мислата ја расткајува

Од џганот ии напред, ниту назад  
Џган во автобусите, на станиците,  
границите, царинарниците  
Џган - брст и пlevа. И слепи да го  
видат, и глуви да го чујат

\*\*\*

Од палубата на светот џганот  
се искачува кон небесата,  
лета кон височините  
Џганот го развејува димот од  
оаците. Џган под облаците,  
по басамаците на светлосните  
скали. Меѓу зраците на божјата  
супстанција џганот се пропелка,  
се коти во мракот на биваците  
Џган по сокачите, над знаците што  
историјата ги заборава во хаосот

Џган расколничи во црквите,  
манастири урнисува,  
се чепати по коначите,  
плука врз иконите,  
драска по фреските,  
блуе врз мозаиците

Џган меѓу ангелите  
Џган меѓу демоните  
Џган сред верниците,  
меѓу грениците  
Џган ги побркува јазиците,  
хули меѓу празниците

Цган по ходниците,  
во работилниците,  
се јази по висококатниците  
Цганот гнете во слаткарниците,  
се истопорил меѓу спомениците  
Цган во штедилниците,  
во обложувалниците  
Цган меѓу академиците,  
во цгановалниците

Цган под стреите, во музеите  
Цган меѓу граѓаните,  
во алеите на великаните  
Цган на покривите, во архивите  
Цган меѓу мртвите,  
цган меѓу живите,  
меѓу патриотите,  
Цган меѓу идиотите  
Цган меѓу полтроните,  
на стадионите

Цган во полицијата,  
низ чаршијата,  
меѓу сиромаштијата  
Цган се вкоренил  
во политиката, во установите,  
Цган во парковите,  
на мостовите, по возовите  
Цган меѓу зборовите,  
во стиховите -  
цган над цгановите

КОГА ГИ СИМНУВАА ФРЕСКИТЕ  
ОД МАНАСТИРОТ ВО ВОДОЧА  
*(На Боро Палазов)*

Кога ги симнуваа фреските од  
манастирот Свети Леонтиј  
во Водоча - крастава лиша се  
налепи по бавчите. Пресекнаа  
кладенците, сива плесна се  
засводи над кајната. Роеви  
скакулци се настравија - житото  
да го дозобат. Овенаа овошките,  
лозјата се исушија  
кога ги симнуваа фреските  
од црквата во Водоча

Кога ги симнуваа фреските  
од манастирот во Водоча,  
најпрвин грижливо, небаре  
со галеж, го истругаа малтерот  
невешто наплескан врз сидовите  
Разгрнаа векови под сводовите  
што ги криеја фреските да не ги  
осквернат еретици, иноверници  
да не го излижат слачот,  
да не ги испоганат анатемници,  
да не го оцрнат лачот што  
зрачи од ореолите на светците

Кога ги симнуваа старите фрески  
од храмот во Водоча,  
со платно им ги покрија тажните  
лица и падна мрак врз нивните  
изгребани очи. Виделото им го  
пресече леплива ткаеница  
О боже, темнило им го затуткали  
всирот кон грешните,  
небаре заврзаа котелци,  
песји јазли на грло од суница

Кога ги однесоа фреските  
од манастирот кај Водоча,  
бог науми да пушти қолера,  
потоп да отчели под ридовите,  
да го закаколи нивјето,  
со ровја да ги одјазди  
мегите од ливаѓето  
И да ги накаже со болести,  
душите да им ги опсени  
на оние што се дрзнаа да ги симнат  
фреските од сводовите  
на епископската црква во Водоча

\*\*\*

Ноќум, кога свети Евплос  
се приkrадува од конакот  
и кога поминува под сенката  
на сидот од источната црква,  
ангелски хорови слуша како ја  
оплодуваат тишината под ридот  
И радост ја обзема вселената  
оти фреските од Водоча тихо

призываат на скрб и сострадание,  
како да шушка пригупен шепот  
длабоко под темелите

Катаноќ, кога светиј Исавриј  
трижливо го довикува епитропот  
да запали свеќи за покој на мртвите  
и за спасение на живите,  
за душите изгубени што лунаат  
како одломени чеда под звездите,  
светкаат божјите очи од бифорите  
на црквата во Водоча  
И рано взори, ката утрена,  
ангели со бесшумни крилја  
слетуваат под сводовите

Кога свети Игнатиј високо го крева  
белиот крст во десната рака како да  
допира ангелска плот во цариградските  
галаксии и како да огреале ослепувачки  
сонца над конаците во Водоча  
Кога од варосаните бигори  
беседи свети Јован Златоуст,  
како да се разлева миро и медовина  
по лицата на монасите  
И Свети Григориј Богослов  
со тенок vez од прелестни прсти  
верата во бога ја позлатува  
Пред утрена, кога око од фреската  
на испознат светец се вспира од сидот  
и солзи цеди долу врз мозаикот,  
како да сипе свездена прашина  
пред нартексот —

бесшумно тајата на светот се буди  
од сонот што епски се наведнува  
под Еленица  
Ноќум свети Јоаким и Ана  
со жртвеното јагче  
коначат под апсидите  
на манастирот во Водоча

\*\*\*

Плачат светците под арките  
на старата црква. Солзите не може  
да им ги собере Водочница. Рида  
свети Леонтиј по фреските што ги  
отмеа од тамбурите на манастирот  
Таму каде што осамнала пивната  
светост и каде што сослужувале во  
молитвите. Кај што здивот им се  
притаил во зунот на бонте,  
каде што бдеат до ранина

Кога пресниваат светците во  
манастирот кај Водоча, елеј се  
слева од ридјето, се разlevа слач  
по нивјето, медовина капе од  
свездите. Како да кацнале светии  
на стрништата да го благословат  
житото во амбарите, лебот да го  
осветат, да му даруваат панагии  
и нафака на манастирот  
Свети Леонтиј во Водоча

Кога се враќаат фреските  
во манастирската црква кај Водоча,

осветени води клокотат подземи,  
треперат сунливи тропари –  
еко од пој на светци што плачат  
Скрбат по дарбата на зографите  
што го насликаа живописот  
и духом ги воплотија фреските  
во манастирот. Судбината  
им ја преместиле отаде звездите

Кога навркаат светците на бдение  
во црквата Свети Леонтиј,  
кога на вечерна литургија  
се вознесуваат,  
кога со света нафора доаѓаат  
да им дадат причеста на орачите,  
на невестите, на леунките –  
сунливо ечат звоната под ридот  
Ги прозиваат фреските што ги  
симнаа, што ги откорнаа  
од зидовите на црквата во Водоча

## БОСФОР

Преку Босфор, преку Босфор,  
ни збор, ни крик. Палимпсест  
од стиховите - словите што ја  
востреаја Троја. А поетите не

били како оние од Ефес. Не биле  
исти и книгите. До нив можело да  
се стаса и ноќе, и подземи, божем  
А може под друга бурка се нуркал

стремежот. Скрипта да положи во  
друга крипта. За миг чекањето да  
го одлюжи. А надвор, во осамина,  
го чекала на камен втиснатата стапка,

да не залута намерата потамина. А  
зад рафтовите сирка заверата. Фрла  
поглед врз свеските. Не се колеба  
Ги подзема огнот и вчаш тие горат

Факелот веќе си ја наоѓа патеката  
Гори, о боже, изгоре библиотеката  
Преку Босфор, преку Босфор. Рев  
од темна шума. Сверот лиже плам,

сам си ја ваби судбината. А назад,  
бегство, треба назад да се вратиме

Да фатиме слог под сенка, препис  
од стар ракопис да исчитаме. Ехо

од заветна книга во пожарот што  
изгорела. Збор од скарачи јазици  
Текст од глища симнат. Сакрамент  
Од буква до буква. На пергамент

## МЕТАФИЗИКА. МЕТАФОРА

Метафизика и метафора, непоимливи  
нитки светлина отнати од божјиот ум  
А суштината различна ко два задумни  
света; метафизика е кога Отецот бог и

Синот бог ќе се оспорат, ќе се измерат  
на иста паланза. Кога ќе им се превага  
времето во Светиот дух. Кога душите  
не би им се сплотиле ни во небесното

ни во земното, кога би биле минливи  
во вечношта, а вечни во минливоста. А  
метафора: кога Отецот бог и Синот бог  
ќе браздат во исто писмо, на иста нива,

кога од иста азбука ќе вчипчат нејасни  
значи на млада месечина. Кога заумни  
кули ќе сидаат во празнина, светлосни  
мостови во темнина. Кога ќе подигнат

висечки чардаци на прозирна галаксија  
Метафора е кога малата буква простум  
ќе порасне во насловот, кога сложениот  
збор ќе залута во прста реченица, кога

*великата песна* ќе заврши како епитаф  
на надгробна плоча. Метафизика е кога

билискиот потоп е само мала честичка од безбрежното вселенско море. Кога е

почетокот точка на крајот, а по точката крајот започнува. Кога дното над врвот одјаздува, а врвот се вишне под дното Кога сӯ видливо во невидливото расте

Метафора е кога почетокот и крајот се пред и потоа во не напишана песна, кога и дното и врвот се најдолу и најгоре во збор што со галоп ќе дојде од иднината

Метафизика значи еволуција на божјата суштинија, кога поетите ги посматраат светците. Метафора значи револуција во песната. Кога светците сурат во поетите

Метафизика е кога синацово зрно тежи како сиот универзум, кога ништото ја исполнува празнината, кога сӯ она што е невидливо с побрзо од светлината. И

кога недопирливото не е остварливо во суштината. А метафора е кога ништото во празно кове завера против љубовта, кога невидливото се обликува во ровја,

во огнен круг што сонува во тишината Кога суштината е остварлива песна сал за поетите што копнесат да живеат сред вечна слава, место за слава во вечността

## МАНАСТИР ВО ЗБОРОТ

*(А вечни се само градбите  
што ќе се извиват во зборот)*



## *РАГАЊЕ НА ЗБОРОТ*

(Според *Raѓање на зборот* од А. Шопов)

Зборот се раѓа кога шепотат невините  
уште во постилките на родилките. По  
азбуката кога се прелкаат ноктињата  
на бебињата. Кога молкот на леунките

израснува како бурјан во мочуриште  
Зборот се раѓа кога децата ги кријат  
сказните под перниците. Кога сните  
од сонот ги призываат самовилите и

кога судбениците ги вабат наречниците  
Зборот се раѓа кога сvezдите љубуваат  
да танцуваат со светлините. Маковите  
кога цветаат, кога тревите се милуваат

Зборот се раѓа кога се караат боговите,  
кога се митарат слоговите што копнеат  
да влезат во златна зеница, во реченица  
Зборот се раѓа додека имаш со кого да

ја делиш радоста, да ја самуваш тагата,  
да ги распараш спомените во староста  
Зборот се раѓа на млада месечина, кога  
птиците сонуваат гнезда сред чардаци,

кога пците под трапови ја затрупваат  
верноста, кога победниците заминуваат  
во вечен заборав. Кога морињата назад  
се враќаат во изворите. Зборот се раѓа

во убавината, во прегачот на добрината,  
во молитвите за татковината. Зборот се  
раѓа кога пожолтуваат сеќавањата. Кога  
човекот го одржува примирјето со бога

\*\*\*

На нова страница збукинува радост, моли  
за почит. Семката набабрува. Надежна  
почва отвора прозорче кон виделото. Оган  
се напрега да влезе во азбуката и сричајки

морфеми го кине јазелот, конецот попушта  
Коричката напукнува, се надува 'ртулчето  
во меур, во густа пена. Во скутот напинува  
коренчиња. Зажилтува. И незапирливо, под

вегата од окото на творецот се искрадува  
тишината. Меѓите на светот ги подместува

## НЕМУШТ ЗБОР

Ќе се притаи мигум под лужина,  
небичас ќе пртивне во текстот  
и со векови ќе молчи  
Ќе ѝ се опира на бурата –  
колку што може доторче  
да му се опре на горолом

Ќе примигнис во гордоста, ќе се  
прелка во пожолтена грамота,  
како потполошка на сончев лаг  
И ќе напрѣ дрско во мислата,  
небаре оловен облак  
врз капата на светот

Со искри ќе го зарази говорот,  
на превар ќе ја возбуди отсутноста  
и откриш ќе прпне во недоапица  
за да ја покрис сенката на векот

На змијата под јазикот ќе плукне,  
ќе разгори оган во челуста на змеј  
И крадешум, смерен и горделив,  
ќе влезе, ќе се нурне во песната,  
ко воин што прилегнува на пусија

И ќе вилнее по етерни патеки  
И ќе лета во заумни височини

И ќе луна с низ густи светлини  
И ќе распредува иноверни азбуки  
И ќе дочитува божји псалтири  
И ќе израсне како троскот в грло

Тој златен збор што клучалки отвора  
Тој завелтан збор што сидини урива  
Тој немушт, тој сеприсутен збор  
што и цганот го замолчува. Што капе  
како недозреано овошје од вечноста

## МОЌТА НА ЗБОРОТ

Зборот што се вденува во стихот  
како коприна во златна игла,  
во брдо, во сновалка –  
може да ја исткае празнината  
што ѝ недостига на песната

Зборот што се потопува во утопија,  
што нурка длабоко во потсвеста,  
што на етерни гемии низ  
неможното патвува –  
универзумот може да го прсврти  
наопаку, како кука што лебди  
во прозрачна призма,  
како дете што лудува меѓу духови

Може умрсните да ги разбуди  
од вечниот сон за кинис во вечноста  
Да одрче дека сè не тече и дека  
ништо не се менува. Да порекне дека  
не може двапати да се влезе во иста  
река, дека ништо не го влече јаболкото  
да пага. Може да тврди дека Земјата  
е центар на вселената и дека не е  
сè релативно, дури и релативноста

Зборот што го краде огнот од боговите  
и на стихот му го подарува –

може болни да лекува, здрави да  
усреќува. Може сè смртно да забожи

Може да го крене духот од сибирска  
зима, да го воздигне презирот на  
робот за бегство од слободата  
Може мислата да ја заточи во кафез  
и да ја одјарми од сопствените окови

Зборот што со крв ја прска месечината,  
што талка како отсътност во маглата –  
може да ги изопачи нештата,  
да го растури редот: може лагата  
вистина да ја стори, а вистината лажна

Може с' џ да пресврти: светлината  
да биде темнина, а мракот светлина  
Може северот да биде југ, мразот да  
биде оган. С' џ што е горе да биде долу

Зборот што сенката на светот ја  
претвора во позлатен врв – може  
семирот да го стутка во синапово  
зриње, потопот да го престори во  
роса, сонцето да го држи на дланка  
како бадниково жарче

Зборот што во камен убавината ја  
делка, што бесмртноста ја оживува  
во мермерот. Зборот што глината ја  
меси како најубаво женско тело – може  
бог да го претвори во божјак, а човекот  
да го устоличи на божијот престол

Зборот што беше уште прел бога  
и пред библијата,  
зборот што ја пишува историјата, –  
може да го пренесе на себс божијот  
грев спрема Адама и Ева

Може да ги именува сите звезди,  
и сите капки во морето,  
и сите зрнца песок,  
и сите пајажинки,  
и сите невидливи прашинки

Зборот што има страст да управува  
со универзумот, да оздравува,  
да исцнува, да дава и да одзема,  
да снеможнува и забожува –  
само љубовта не може да ја промени:  
ни нешто да ѝ даде, ниту да ѝ одземе  
Оти таа, исчезнувајќи во минливоста –  
за вскутума останува вечна  
И најблиску е до вечноста

## БАРАМ ЗБОР

Барам збор што одгатнува далечни писма,  
незнајни азбуки што отпремува. Збор што  
откопува черепи под племенски огништа  
Барам збор што умот го одмрачува, сред

заумот што законачува. Збор под совеста  
што расчепкува, што ја разголува свеста  
Барам збор што самее во историјата, што  
вигае на дното од прадамнешни времиња

Збор химна на ангели што плачат, што ја  
просветлува мислата. Смислата на светот  
што ја расчитува, што го милува образот  
на добрината, што векот го преобразува

во човекот, што во јазикот се причестува  
Барам збор што убавината во небесен сон  
ја возвишува, што претпочита на убавите  
жени да им се додворува. Збор што божја

мудрост чита од мошти на светии. Зраци  
од свездено миро што фрла врз фрески на  
маченици, што беседи апостолски житија  
Барам збор што ми недостига, а не можам

да го најдам во песната. Збор што го нема  
во старите грамоти, во библиотеките. Збор

што нема да го испретам на ископините, да го ископам во архивите, што нема свое име

и презиме во кафеаните, во свечените сали,  
ниту на фестивалите на поезијата. О барам  
збор што не живее во раскошни палати, ни  
во трошни колиби, ни на небо, ни на земја

Барам збор кому му е тесно и во јавето и во  
сонот. Збор што и времето го прескокнува  
Митолошки збор што ја излудува, што до  
страст, до болест ја возбудува секоја песна

## КАКО ДА НАЈДАМ ЗБОР ШТО Е СЕКОГАШ ВО ПЕСНАТА

Како да најдам збор што утешува  
кога зверови ќе завијат во јасното  
Кога ангелски крилја ќе ја засенат  
вселената. Збор што потсетува  
на мали нешта како на играчки  
од детството. Што личи на оловен  
воин, на освојувач од младоста  
На маж вљубен во вљубена жена  
Но збор што е секогаш во песната

Како да најдам збор што извира  
од камен, на забел што заспива, на  
рулина. Збор што врие на абсолютна  
нула, што се смрзнува во пустина  
Како да најдам збор од семирот  
потежок, што побегнал од рајот,  
збор што во адот свечено слегува  
Збор што самее во непознат јазик  
Но збор што е секогаш во песната

Како да најдам збор што предметите  
ги распоредува во редот и во хаосот  
Збор што прозрачноста ја обојува,  
што ослепува на светлина, што бури  
во темнината. Збор горолом, како  
кикот на демони, ко смеа на лудаци,

како крик на уловен звер во станица  
Како свиснат брев на слен пред смрт  
Но збор што е секогаш во песната

Како да измислам безвремен збор што  
во вечноста ќе свие гнездо. Убавината  
што ја буди од заветен сон. Збор што  
ќе се моли, ќе војува, што ќе ја брани –  
збор што ќе умре за татковината  
Каде да најдам празничен збор што  
не се повторува, како ангел да кацнал  
во вистината, што шепоти во тишината  
Но збор што е секогаш во песната

Каде да откријам премудар збор кој не  
зnam како се изговара, како се одмолчува  
Збор што не умеам како да го напишам,  
како да го избришам. Што не научив како  
се памети, ни како се заборава. Збор што  
не стигнав да го бдеам, ни да го сонувам  
Пресилен збор ко крепост во храброста  
што и слободата од себеси ја ослободува  
Но збор што е секогаш во песната

## СЕ ДОПРЕВ ДО ЗБОР

Се допрев до збор како до нож  
со ледена остица, како до сабја  
Санта што сече врвови. И крвави  
сета граматика во завеан сон

Се допрев до збор како до меч  
со отровен бодеж, како до копје  
Заветрина што спие под камен,  
што во матно текстот го дебне

Се допрев до збор како до клин  
во вжарено око, како до колец  
што смрзнува на присој. Сенка  
зараклена високо во отсутноста

Се допрев до збор како до кафез,  
до замржен круг од пајажина  
До залостен далјан. Пиликатник  
што го стега кругот до заумност

## ЗБОРОТ. СОЗДАВАЊЕТО

Еве го зборот што подига планини  
Земјата што ја држи на сламка, во  
лушпа ореова. Да сврти со малиот  
прст оска, како да крепи нишалка,

мртва стража пред именката. А еве  
го семоќниот збор што ќе го отсени  
семирот. Ќе втисне трага, фосил во  
жолта книга, како исушен лист во

хербариум. Плашило во неразорана  
нива. Оти бог ни ја должи загатката  
на првиот грев, на зборот што беше  
пред него. А создавањето во зборот

почнало. А содржината во песната  
Во пештерите гаси огнови. Да не би  
да огрее божјиот свет. Недофатлива,  
несфатлива, навева намерата. Еве го

зборот што ја разбива јатката. Ситно  
го толчи значењето. Пред извичник  
се искренува, сака да легне во скутот  
на мислата, така негибнат, чеден. А

був му се противстави во мракот. Со  
очите го цепи, го ситни во прашинки,

на мали значенки го толчи. И заинува пред великото слово. И глеј, азбуката

про'ртува од глината и се заканува да го освои светот. Да изригне од грлото Еве го светиот збор. Сакрално камче што недостасува во мозаикот. Зборот

што тивнал во стихот, што се притаил во заветен текст, што книга исполнува Исконичен, читлив ракопис. Грамота достатна да го среди поредокот. Нов

да изгради во преписот, да го препише нереченото. Да го оттргне од заборав Еве го вечниот збор, дува од псалмите право во камена шума, во дубрава, во

великото траење. И сè с немерливо. И сее искри во првиот, во почетен знак сознание. Деснот и орач што заорува бразди во сенката. Пресорува сидини

Неизречлив, без согласки. А вокалите ги раштркал по житата. И тежок како рид во спомените. Што отпрастум го завева умот. И напреку, во корените

подига бунт против зрењето. Еве го тој прелестен збор што ги отпрегнал чезите на судбината, што ги озборува вината, што и на убавината ѝ се опира

Еве го тој збор што преобликува сè во песната, што со звездите преместува во големата празнина. Збор што создава, што вчаш го пресоздава и создавањето

## РАСТЕЊЕ НА ЗБОРОТ

Расте зборот како месечина што гони  
вампирите во ноќта, како божјак што се  
прчи на коњско седло. Ветерот завива  
во празни врчви, како бушава стручка

по гумното распредува. Сказни отима  
од волчјо трло, од брлог. Цапнало со  
полно стапало, по калта одело детето  
откога се родило. Ни чуло ни видело

за зборот што изрига од камена почва,  
од скрка. Ќе запали канџило спокојот,  
ќе се испазуви. И ќе расте, ќе порасне  
зборот како цигански порој. Стапка по

стапка, чекор по чекор, ќе бере вршки,  
на рамнина ќе спростре легло, сончев  
дворец сред зелени лаки. И чекајќи да  
самис, ќе израсне во сонот на зорите

Капка по капка, бран по бран, во море  
да се изведри зрак. До копно да допре,  
на брегот да подигне чатија. И бојлија  
ветришта да сопре, на провев да опре

Дрочи пеливан. Си ја превагува силата  
Ако недостига сал една фонема, ќе му

срочи прст во очи на сомнежот. Ќе се  
крене знамето на тревога; да не би да

се оскверниавил текстот. Плетивото да  
не се издроница и песната здивот да не  
го изгуби. Да не пропадне в празнина  
Да не заута во несигурноста на светот

## ЗАВЕТЕН ЗБОР

Прелестни веслачки од исток, а морето  
тесно да ја собере присуноста. Записот  
шкрт. Пред потопот затрупан под завет,  
во нечитливо писмо го преспал времето

Се отвора семката, на дното од лучница  
'рти. Се к'ти чуден свет. Со црна смола,  
со катран ја премачкува арката стокмсна  
за пат. Од страв да не исклука од дрвото

грев, почнува поход во непознат свет, а  
денот клет. Нема истапкан пат. Сам ќе  
тапка, да истапка прт во матното. И, сте,  
од древна книга потскокнува. Стожерот

дабов, а дренов кол сака да весла, на дво  
да го цепи сводот. На мака, на мака е сè  
До плод. Тивок збор што го поткопува  
брегот. Заветен. Ќе се сруши ли ридот

што се потпира на гнила трска, на осил,  
на 'ржов страк. Во Мородвис ископал  
ров, под Кокино се котсл, да продолжи  
патот од врв до врв. И кој прв, кој прво

ќе допре до стеблото, до сржта, ќе види  
во мракот звезда. Ќе збаботат огнови во

неговата нива. Усвитен печат над божји  
дар ќе го жигоса, да ја запамети лузната

Да остане белег за илјач на првиот збор  
Прелестни читачки од исток. А записот  
шкрт. Заветен. Пред потопот затрупан,  
во нечитливо писмо го преспал времето

## НЕОДГАТЛИВ ЗБОР

Од подмоли фучи, завеан  
Искричав ветер дува во  
рог, во волчији трла скок,  
глас од огнени грла

Во два ката се свил  
Во пиликатник сенката  
суче мадригал, како  
кral на значенката

Се искрева од пештери  
А немало спас од она  
што подмолно растура  
пасмо. А подолу, отаде

меѓата, на погача-ораница  
се намерил голорак орач  
да доваби птица. Ветрушка  
под небесна сапуница

На сува бразда да затрапи,  
во пресушена слатина  
да пушти заорок. Да слета  
песната на нива прввестинка

Над сеќавањата стокмил  
бесилка. Ги врзал јазлите,

веригите да не се истопат  
во магма од звездени реки

А суетата кревка, останува  
иста. И се именува како  
чиста измислица. Небаре  
загатка. Двосмислица

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

ПРЕСИЛЕН ЗБОР  
(Според *епитафот* на Б. Миљковиќ)

Великото јаство зад пристојноста  
се засолнува. И горделивоста зад  
каприцот хули, бесна. А пресилен,  
а силен збор ко црв ја прегризува

јатката на светата песна. Неспокој  
во окото на светот. Недопирлив и  
сè уште неизговорен, пресвиткува  
рез да ја нагрди суетата на поетот

Над девет рида, преку девет гори  
привиденија прескокнува, како да  
преријпува пламенчиња под нозете  
И сè става на коцка, со страш што

и противникот го подмитува. Зад  
можноста, отаде возбудата, ништо  
не е совршено, ништо не е вечно, а  
бог му се восхитува на своето дело

Навева мрак во мислата. Догорела  
свеката, кандилото згаснalo. А тој,  
пресилно баботи во ноќта, како да  
вденува конец во пресудата: страв

нека владее во арената. И ти и лав  
на сцената. И нож и крв. Кој прв е  
во разликата меѓу певот и песната,  
одредува публиката. И тебе зборот

не те дочува од погани пријатели  
Оти зборот на непријателот може  
само да те прекори. А пријателот  
со пресилен збор може да те убие

## ЗБОРОТ НЕМА СВОЈ ПОСТОЈАН ДОМ

Зборот преспива во шатори, во биваци  
И во дувла, во стаи, во ергели, во трла,  
во сламени колиби, во мемливи визби  
Оти зборот нема свој постојан дом

Зборот живее во мансарди, апартмани,  
сутерени, на тавани, во фабрички хали,  
свечени сали, на железнички станици  
Оти зборот нема свој постојан дом

Зборот се гушка со лисјата, цветовите,  
плодовите. Зборот чемрее во шумски  
лагами, во подмоли, во земјанки, сред  
мочуришта и калиша, во пештери. Се

кочопери на сончеви ливади, прелози,  
на стрништа. Пладнува на меѓи, лозја,  
овошни градини, сред оризови полиња  
Оти зборот нема свој постојан дом

Зборот цагори во детските градинки, во  
училиштата. Се провика на стадионите,  
во спортските сали, на берзите. Шепоти  
во кината, се кикоти во циркусите. Бдее

зборот меѓу молитвите, се заветува во  
црквите, во манастирите тихува, самее

во коначните. Небаре е сам во вечноста  
и божем ламти за вратка во минливоста

Зборот влегува во жестоки дебати, во  
дискусиии, полемики, беседи, здравици  
Во посланија, во книги, во антологии  
Ама зборот нема свој постојан дом

Зборот е вечно во промените и промените го  
изменуваат и тој. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените.

Зборот е вечно во промените и промените го  
изменуваат и тој. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените.

Зборот е вечно во промените и промените го  
изменуваат и тој. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените.

Зборот е вечно во промените и промените го  
изменуваат и тој. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените. Иако е вечно во промените, тој  
се менува во промените.

## МАНАСТИР ВО ЗБОРОТ

(Според Црква од Б. Конески)

Слава му на гласот што  
однатре ме блазни:

Изгради манастир во зборот,  
на местото кај што се копачи  
*твојот најдлабок корен*  
За векутума да се искрене  
мудроста на твоето колено

И Создателот да го задумаш:  
да го препрочита своето дело  
и пред новиот потоп да ја  
исклучи можноста од грешки

А твојата химна како звук меѓу  
два света. Како страсна молитва  
Чудесен спој на платното што  
самее како суница на разбој -  
и на книгата: густа везеница  
за свечена песна. За ода што  
родот ти од мрак го одлостува

Ти да осветиш црква во зборот  
што во заветрина древното ќе  
го зачитува. Реч на каменот -  
за утеша на сè што се огрешило  
во темнината на заборавот

\*\*\*

Слава му на гласот што  
однатре ме блазни:

Манастир созидај во зборот,  
*кај што се ниншаат твоите*  
*последни жилки.* На малтерот  
живописај. Под сводовите да  
пламне востание од пурпурни  
бои, божилак на фрескопис  
И заветни слова од читлив  
ракопис што ваби од дивината

Да скршиш погачка. Златно  
окце под сонцето, од кајнаци  
што вденува писмо под тенка  
коричка: буква ли, слово ли,  
та да не пушти глас. Песната,  
кротка како нафора во вино,  
како љубов неприфатена -  
во нежното да побара спас

\*\*\*

Слава му на гласот што  
однатре ме блазни:

Изсидај манастир во зборот,  
врз растурени камења од света  
градба каде што тиха молитва  
*во спомените одзвонува*  
И призирни во ведрото,  
во јасното на душите што

залутале потамина. Подигни  
конак во зборот, на монашка  
братија: молк заточен меѓу  
ленени кошули. А в пазуви  
отворена книга, загадочен збор  
што вревливо тропа. Трча да  
улови облак, свер во песната  
што на цибрина се наоблачува

\*\*\*

Слава му на гласот што  
однатре ме блазни:

Иззидај манастир, божја  
задужбина во зборот  
На местото кај што *снагата*  
*твоја се рони*. Врз асли што  
ќе ги крепат твоите плеки  
Изгради храм што никој  
не ќе може да го сруши

Оти и каменот и малтерот  
ги урива времето. Еретици  
и пагани ги сквернават  
А вечни се само градбите  
што ќе се извишат во зборот

СИДАЊЕ НА ГРЕВОТ  
*(Збор по збор  
го сидаме гревот  
во песната)*



## СИДАЊЕ НА ГРЕВОТ

(Според мотив од романот *Последните селани* на П. М. Андреевски)

Се тркала како боболка на стрмнина и  
ќе залре в грло. Како во трло залостен  
Неговата сенка се скрила под мрачило  
како фреска зад спила што чека зограф  
со блаженство да ѝ го осветли лицет

А ангелот ќе згрми: кој еднаш не срочил  
барем еден грешен збор – гревот нека го  
каменува, нека го заизда во камена кула,  
да би да остане сам во подземен лелек

Ёте го, сред бура, на горолом. Невидлив  
низ меќава фатил пат, прв завидлив што  
длаби во болката. И заводлив, сред зима  
заспал во камено време. А мало му било  
визглавјето, тврдо леглото. Под седлото

да свие седало. Како скрежен, ирцирец,  
на скреж да преспие, на срт од снежна  
планина. Да прозове смрт на грешница  
засидана во каменит гроб. А векутума

си го сидамс гревот. Издигамс грамаден  
сид над суетата. А тој како натрапник  
го затвора кругот. Сака да пробие тунел

во ветровити карпи. Да се скроти, да се  
заплетка во папочната врска на зборот

А зборот отсутен. А зборот на виулица  
Се притулил под значенката. Ќе накоти  
морфеми, божји слова, ќе окучи фонеми  
ко камења нафрлани на сидот од гревот

На тенка преѓа како на пајажина, стихот  
се замајува несигурно во дарбата. Се уми  
заумно пред чуденката: да даваш ли кога  
ништо немаш или пак да земаш кога сиот  
свет го имаш? Неуки си го сидаме гревот

Стине огнот во врбаците. Неодгатлив  
чин меѓу шамаците. Прожарува жарчето,  
гасне. Тоа, последното ждребе што нема  
взори да осамне, ќе гребе со копитата, ќе

отвора чистина. А песната со гребло ќе ги  
собира зборовите како лисја од дворовите  
Ќе ги цеди од варта на сидовите каде што  
смртта ја заложува славата. И како ангели  
на ветрот ќе го сидаме столбот на гревот

А во мигот кога Ева сред божјата градина  
го допре забранетото, не ѝ стрепери раката  
Ко да скина од создателот забранета песна  
И спротивно од смртта весла кон судбината  
Сама и молчешкум да си го доизида гревот

НЕМА КОЈ ТАГАТА ДА МИ ЈА ЧУЕ  
(Според расказот *Тага* од А. П. Чехов)

Ако рикнам од покривот на светот, меѓу ангели и демони што гратм во висините,  
ќе ја чуе ли некој тагата на поетот?

Колебливо го пипа таа встрот. Ќе стапне ли на мочурливо место, се плаши ли од гнило? Стрепети. Подготвува огнило да ја наостри камата. Се ежи од искричав

поглед, а ноќта уште не цапнала во дувло  
Оклештила заби, небаре меч во слабини,  
зариен во снегот. Ќе удри бран, велјо море  
ќе плисне на брегот. Ќе ја измие крвта од

заборавот и бродот ќе отплови без товар  
Ако рикнам од покривот на светот, меѓу  
ангели и демони што гратм во висините,  
ќе ја слушне ли некој тагата на поетот?

Како валугар запина в грло. Се готви да го стркала којнакот меѓу два белутрака  
А јатката напучена, се тресе како окапан  
свер пред смрт. Ко црв гризе во стравот

На рамнина, на рамно гумно кочијата го чека следниот патник. Трошната запрела

крицка. Се напина, со последни сили, од петни жили се напрега дртавото кљусе

Кон сржта, кон сржта го влече јажето на сонот. Од тага и уздата ќе попушти, ќе се скине стременот, ќе се распори амот од премногу скрб. А болката нема да тивне

И преку полното влегува студ. Одветрум зима се напластвува во зборот. И стуткан под мразот на некое пусто пристаниште, алајките ќе ме најдат заринкан во бајките

како арка во заветрина. Ко смртник што сирка во смртта, како во замрачен бунар А нема кој тагата да ми ја прочита, оти за тагата - и зборот и песната се тесни

## ИСАВРИОС

Вез на камено стебло. Џлаборез  
За влез во котанката требају  
меч од сребро. Адамово ребро

Како пастир над питоми извори  
вардиш над судбината: божовите  
да не паднат на безжитно гумно  
О умно момче, само ти знаеш  
како се чисти зборот од какол

Бледа е фреската, а видовита  
Зад секоја пенушка лебне. На  
цирио да гребне знак. Во брлог  
да проструи зрак, да исцволи  
'ргулец' во земјанка. Да писне  
дулец. Да прогледа во сеништа  
И да прочита загатливи сништа,  
на перамиа длака патишта  
За секој порок – пророк  
За секој народ – пророчиште

Исавриос, од образот ти ширка  
божји зрак, прозирна рака се  
мрешка на фреската издраскана  
од алатемници. Си ја закончал  
устата. Ни внатре, ни надвор се  
може. Со челично ноже страста  
до коска ќе ти ја одерес душата

Буква по буква, слог по слог, низ  
ситно сито се слагаат вокалите и  
согласките. Во плитари азбуката  
се митари. И зборот. И песната

Вез на камено стебло. Длаборез  
За влез во копанката требало  
меч од сребро. Адамово ребро

## ЕВПЛОС

Сё му е туѓо на светецот како  
изданок на ветрот што сонува  
Се напина да вдene копринен  
конец, пајакова струна, ниска

да провре низ невидливото во  
зборот. А густеж во именката  
Се згрчил був под значенката  
И ни раска место да се изнуди

Сё му е туѓо на кутрото момче  
што echo прозива од зеленото на  
векот. Мерка под вегите матно  
вирче во копито од кошута. Сё

туѓо му е на Евплос заточен во  
малтерот. Од фреската избива  
сила, а не била овошката дива  
под калемот. Само глуша душа

во зловреме ранета. Осланета  
у слано, суха лука у студенец  
Велико преображение у сија  
двери. Зографи и иконописци

молитса за душевно спасение  
А ти во множеството суриш, се

загледуваш во сенката. Едното  
око ти е како искривено сонце

Дали на зографот мракот му го  
присенил видот, или мајсторот  
не умееш со високот и немарно  
го искривил видот. Или уморен

заспал во висините. Сè туѓо му  
е на светецот од Водоча. Сиреч,  
знасл дека тагата е безбрежна и  
никого не одминува, ко смртта

да ја заменува на ноќна стража  
Нејасен с жуборот зад видот, а  
сilen звук од труби го пробива  
божјиот молк што се заветрува

меѓу две светлинни. Сè му с туѓо  
на Евилос, санким од пишацото  
немало спас. А под малтерот го  
опипува невидливото во зборот

## ПАЛИМПСЕСТ ЗА ЗБОРОТ

### СЛОЈ I

Може ли на зборот  
да му се подметне сопка?  
Може ли да се фати во клопка?

Може ли да се каменува,  
да се именува, со друг збор  
да се заменува?

Може ли да се удостојува,  
да се пребојува,  
да се пребројува,  
од прибраката да се издвојува,  
да се престројува?

Може ли зборот да се надигнува,  
да се натпејнува, да се надзборува,  
може ли да се подмитува?

Може ли зборот да се надмудрува,  
да се прекорува, да се обљубува?  
Може ли зборот да се заточи,  
да се приклешти, да се зајарми  
меѓу два други збора?

## СЛОЈ 2

Вземи пркосен крт,  
под земи натапкал прт

О какво чудо,  
писмото се собрало на видело  
Сè зело, а не видело  
дека се поткренува знаењето –  
да одлости за буквите азбука  
Да чука под кората,  
под стеблото да исчука врзоп,  
да истресе плод

## СЛОЈ 3

И ете: навистина зборот бил во  
вистината - вистина. Суштина,  
прозрачна крв во наоблачен  
огледало. Како густа слачина  
свртена кон полна месечина

А требало да се скубе орле  
на мала врст, непролетано  
Коренче од враниловка  
да се згрне во пазуви,  
да се задои срничка  
што врпа на ледина,  
што се плаши од изедина

#### СЛОЈ 4

А ете го лековит:  
лекува красти, рани  
затвора, гнојници -  
со ајдушка трева,  
со звоника

Осојници што се  
точкаат, што штипат  
во умот. Отвора очи,  
уши отчепува, немошни  
крева од постела  
Бае против зли духови

#### СЛОЈ 5

Тревога меѓу зборовите, паника  
И вика храброста од врв рида  
На крв се радува. Кисело  
Сивак в грло. Како калем  
да подмладува на трненка,  
на дренка. До коска, до коска  
оглодано мандалото. А во  
огледалото: и тратот и секалото

#### СЛОЈ 6

Зборот, сè уште неизговорен,  
во свездено поле, сред планина  
во магла, прогонство и смрт  
сонува. Во идно време замачкува

со мистеријата. Се токми да излезе  
од музејот на историјата

СЛОЈ 7

И мрак и светлина,  
и жар и мраз,  
и подмол и врв,  
и ангел и демон, и бог

И капка и потоп,  
и човек и свер,  
и среќа и скрб  
И покој, и јад, и гнев  
И збор, и збор, и збор

СЛОЈ 8

Редок збор што се митари  
од престапна до престапна  
година. Од минатото што  
довикува. Збор што патува  
како неутрино низ вселената,  
што празнината ја исполнува  
во универзумот, што опфаќа  
сè што е суштина  
И сè во суштината

Што сака да рече сў,  
што кажува сў

Збор што свездите ги чува  
од опака болест

СЛОЈ 9

Осамен збор, како сфинга  
на песочен век, што гори во  
вимето на Големата мајка,  
како шума од мисли што ја  
трештил гром, како авет што  
смрзнал во леденик

Збор што му пркоси на ветрот  
Збор предавник. Измамник  
Дволичен, со две опачини  
на ист образ, со две лица  
во смртта. Превртлив  
Со две сновалки во сонот

Збор од непрочитано писмо,  
од неискована азбука  
Збор на неродените  
кои ја вабат иднината

Библиски збор. Старозаветен,  
евангелски, апостолски  
Ангелски збор, демонски

Збор пророчки, гаталски,  
пatalски. Збор од книга  
ненапишана. Збор што се  
изговара во вечноста

## СЛОЈ 10

Ете го пред закана. Збор  
опомена. Змија. Збор што  
простува, што опијанува  
како стија. Збор што отрезнува,  
што соблазнува, што чека,  
што пека, што лелека

*На збор сум до вечноста,  
а не можам да го допрам*

ПАЛИМПСЕСТ ЗА ПЕСНАТА  
(Според *Песна над песните*  
од цар Соломон)

СЛОЈ 1

Кога те слушам чинам дека  
цела тишина ја слушам  
Кога те гледам чинам дека  
цела вселена ја гледам  
Кога те допирам чинам дека  
сета природа ја допирам  
Кога те имам чинам дека  
целиот свет го поседувам

Кога сме јаросни чинам дека  
сиот јад, сета срdba нè гневи  
на помама, на похота бесна  
Како вљубени кои по караница  
уште пожестоко се љубат

СЛОЈ 2

И Создателот ќе го плениш,  
оти од пена те отнал, од  
нејасно писмо. Нечитливо  
Неразгатливо. Неисчитано

А ти, како нафора мека,  
чудесен спој: платното што  
сури во сунница на расклацкан  
разбој, и папирусот –  
*vezenica za свечена песна*  
Дрско востание на бои,  
како на присојница,  
и знаци против дивината  
Замислена линија што древното  
го просејува во пештери,  
бараш исконски знак, збор во  
заветрина, реч на каменот  
За утеша на сиот огрешен свет

### СЛОЈ 3

Ни јуначка сабја не помага  
да ѝ се исечат пипалата  
Пушта нови изданоци  
Светлината ја опипува,  
небаре во мракот ѝ изгорела  
круната. Царска ткаеница  
постила пред нејзините  
поданици. Ги срушила  
сите граници на одмаздата

Неоседлан, коњот ја чека  
на ранина. Взори ќе јурне  
низ пустини. Ќе одлета,  
ќе лета орлицата  
до проклето лето господово,  
до клето губилиште

Ќе кружи над мршите  
Ќе ја обиколи во кругот  
својата жртва  
А ти песно, ти песно –  
ни жива, ни мртва

#### СЛОЈ 4

На срмен конец стапнува  
Го гази најтенкото што  
пропушта зрак во јазелот  
Ќе го одврзе, ќе го разврзе  
грлото и ќе фати пат  
во неизвесноста  
Која ли патека ќе одбере:  
пократката, пренатрупана со  
гласни жуборења, со знаци  
наопаку свртени?  
Или подолгата, помудрата,  
што рудата ќе ја спаси,  
што ќе го зажегли јаремот

А до сртот, до врвот ќе се  
изјазди. И ќе се обсрне да  
види колку е долга патеката

#### СЛОЈ 5

Ќе мора да се одбрани песната  
од галоп на здивени зраци,  
од заканата што навева под

неншата, јазикот што го  
потклкува до заби  
А меѓу буквите паника  
Се облачи, се подготвува  
востание. Крескала меѓу  
редовите. А стихот краток,  
не ги собира сите, присутните  
Ќе мора, од цганот ќе мора  
да се одбрани песната

#### СЛОЈ 6

Именката, почестена прва  
да залута во заливот  
Похрабрите пуштаат чамци  
во маглата. О боже, в недоапица  
цела војска пробива патека  
низ мракот. Ќе трепне по некој  
светилник, колку да ја означи  
надежта. А светлината далеку,  
се искачува по скали од коприна  
Навестува бура и лов  
на водени сушици  
Во песната нешто се разденува

#### СЛОЈ 7

И оди, и химни, и јамбови,  
и дактили, и хореи - на иста  
патека магновено ги лови  
пајажеста светлина  
Рима до рима, тропар до

тропар. А ѓаволот ни ора  
ни копа. Ќе има, ќе има зима  
во песната. На скрка  
се брка змија, пиростија  
Магија на осојница

Сето жито на вравот  
Лебот на софрата.  
А детето гладно  
Сито е само вимето. Сетиски,  
името на римата останува  
исто. А зимата како менгеме  
Се подготвува сејачот да ја  
отвори книгата, да плукне на  
грутка. Да збукне, да распукне  
семето во браздите. И да  
прокапе времето во песната,  
како солза на образите

#### СЛОЈ 8

Севидливото настапува на  
сцената, а векот е театар,  
циркус што се расточува  
Говорот се закарува, како да  
се остварува некое пророчко  
племе во песната. Ја покрива  
привременоста на светот  
А звезди паѓаат во песната,  
како плисок од задбожно море  
Како клатна во сенката се нишаат  
задумани зборови, како горчливи  
солзи во љубовна кочија. И тоне

во неа сиот очај од вселената  
Взори убавината спие гола како  
змија што на сонце се преслекува

#### СЛОЈ 9

Во секоја песна има по една судбина,  
проклетство што ја опседнува  
славата и го прифаќа босмството  
како спас на поетите од заборав,  
од самолубие на јаството

Секоја песна има по една судбина  
која од почит кон неизвесноста  
му се враќа на своето празноверије  
Недоверливост што се лизга  
по циркуска жица

Во секоја песна по една судбина  
дебне, како победа во голема битка,  
како грев што се надева дска нема  
да го стигне никаква казна

#### СЛОЈ 10

Татковината можат да ви ја отмат  
силници, можете да ја изгубите во  
некој метеж на историјата. Но ако  
јазикот на песната си го сочуввате -  
родината пак ќе си ја вратите, оти  
во наследство сте оставиле  
камени тапии во времето

## ЗБОРОТ. ПЕСНАТА

### СЛОЈ 1

Вршка би пуштил во белината  
На маргината поставува синија,  
олабавува лушпата,  
од тегмото попушта

Се токми на присоен прелог  
ралицата да влезе во утрина,  
во песната да заора ледина

А песната одлостува резе  
од мугрите, се топори  
И отнува реа од лилјаци  
под покривите. Таму задомил  
светот непостојан и привремен,  
святкал кожурсец. Векуја

### СЛОЈ 2

Со ревност мине низ топил,  
на суха чука да стапне,  
зверот да пушти рев,  
да ухне, да земе здия  
Тркалото, тркалото да се  
подметне на пртта завсана,  
да се стркала на снежко

стрниште. Скарани: сред  
волнена преѓа. На виори  
Така пострасно се љубат

#### СЛОЈ 3

На пат ќе замине со плетена  
Торба. Шарка околу вратот,  
како змија обесена на рамена  
Стутулен на поста,  
се присенува сред рамниште  
Од омраза ќе напрчи веѓа  
Ќе ригнє, ќе уригнє од ситост,  
а глад ќе сонува  
Да стигнє до целта  
А ќе нема сила за враќање

И ќе бараме нов збор  
Ќе бараме нова песна

#### СЛОЈ 4

Ќе скршиш погачка со паричка  
Сребрено окце под сонце,  
од кајнак да проблесне зрак  
Ноктец за мameц. Измама  
Под тенка коричка,  
срамежливо подвива под  
скуtot неразбирлив знак  
О боже, песната во вино  
потопена, во тагата бара спас  
Како љубов неприфатена

А зборот спремен за ракување  
А песната готова за толкување

СЛОЈ 5

Поган, а учтивост бара  
Се подига на прсти да сирне  
во ведрото, во јасното  
Во манастир да влезе  
преку невидлив процеп,  
преку бифора залостена

А молкот гувее во мрачило,  
меѓу сенишни бури прелиствува  
страници од тајна книга. И бара  
во зборот заветрина, пристан  
во песната што чека да разгрне  
свечената руба зад грмушка

СЛОЈ 6

Вестител, насловот се притаил  
во стисок, во врзопче  
Дрварот до сечилото на секирата  
А ловецот, а пушката, како во  
некоја сказна. Празна ли газна  
врз сенката, преку чуденката?

Зборот начулил уши,  
ќе се сруши во провалија,  
ќе остане без слогови,  
без богови. Завалија

## СЛОЈ 7

Досипува оган во капката,  
пламен расфрла по морето  
Кон цибрината се јазди ведрото,  
по издронцано јаже  
А јасното појаснува дека  
зборот е едро. И дека без него  
песната не може да исплови,  
да го потопи светот

Баботат огнови во зборот,  
се лигават пламени јазици  
во јазикот. Го запалиле на клада  
говорот, како пред Коледе  
Псик над чадот, буквите се селат  
на сигурно. Збунето втрчува  
на сцената насловот,  
а песната незавршена

## СЛОЈ 8

Текстот се провира под жилката,  
како сенка претчува. Стражари  
зад молкот. Ни слог да се искраде,  
ни блесок од нож, ниту сверка

Густо во редовите, пленот на  
камен, на белутрак уловот  
А стиховите збиени,  
на крутото платно,  
на густа козина

И зборовите начичкани  
за сричање. Пред сид,  
како деца на стрелање

СЛОЈ 9

Ја расткајува темнината  
А светлината меѓу редовите,  
сред стиховите,  
јамбовите ги проветрува  
Велико слово у бога,  
а у человека реч на бдение  
Во глута ноќ дарбата се токми  
за поклонение. Свет збор  
призива пред нова песна

Вообразбата пред огледало  
се клешти, изнудува исконски  
збор. Непрегор што го преспал  
Вавилон. Расколебан

А сè човечко во зборот  
А сè женско во песната

СЛОЈ 10

Врне снег врз зборовите,  
ги затрупува текстовите  
Меќава ги завејува стиховите  
Врне снег, се пласти во спомените  
како тиња врз ситни камењчиња  
Се виорат сеќавања во снежна бура

Снег врне во душите, во мислите  
навева. Снегулки како густи зборови  
навираат во молкот на песната  
Ни шум, ни врева. И птиците и  
птиците молчат во песната

Зад големиот рид на возбудата  
зборот е мал како дете што не сака  
да порасне. А неодложно расте во  
песната како мисла што патува пред  
чезите на светлината

Господ да ме благослови да го  
препочитам Азбукословецот  
Оти тој е податлив  
само еднаш во илјадалетие

## СОДРЖИНА

### *Неврмор*

|               |   |
|---------------|---|
| Неврмор ..... | 7 |
|---------------|---|

### *Парастос за душата*

|  |    |
|--|----|
| Парастос за душата .....                                   | 15 |
| Станица во пустиниа .....                                  | 23 |
| Цган .....   | 25 |
| Кога ги симнуваа фреските од манастирот<br>во Водоча ..... | 30 |
| Босфор .....   | 35 |
| Метафизика. Метафора .....                                 | 37 |

### *Манастир во зборот*

|   |    |
|---|----|
| Раѓање на зборот .....                                | 41 |
| Немушт збор .....                                     | 43 |
| Моќта на зборот .....                                 | 45 |
| Барам збор .....                                      | 48 |
| Како да најдам збор што е секогаш<br>во песната ..... | 50 |
| Се допрев до збор .....                               | 52 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Зборот. Создавањето .....           | 53 |
| Растење на зборот .....             | 56 |
| Заветен збор .....                  | 58 |
| Неодгатлив збор .....               | 60 |
| Пресилен збор .....                 | 62 |
| Зборот нема свой постојан дом ..... | 64 |
| Манастир во зборот .....            | 66 |

*Sidaње на гревот*

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Сидање на гревот .....             | 71 |
| Нема кој тагата да ми ја чуе ..... | 73 |
| Исавриос .....                     | 75 |
| Евплос .....                       | 77 |
| Палимпсест за зборот .....         | 79 |
| Палимпсест за песната .....        | 85 |
| Зборот. Песната .....              | 90 |



*Иван Василевски*  
**МАНАСТИР ВО ЗБОРОТ**

\*

*Издавач*

**ДИЈАЛОГ – СКОПЈЕ**

Ул. „Борка Талески“ бр. 26 – 7/43, Скопје

[zdruzeniedijalog@yahoo.com](mailto:zdruzeniedijalog@yahoo.com)

\*

*Лектор*

Наташа Василевска - Трајчевска

\*

*Компјутерска обработка*

Јане Јањевски

\*

*Печат*

**РИГРАФИКА – СКОПЈЕ**

CIP - Каталогизација во публикација  
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент  
Охридски", Скопје

821.163.3-1

**ВАСИЛЕВСКИ, Иван**

Манастир во зборот / Иван Василевски. - Скопје :  
Дијалог, 2015. -

100 стр. ; 21 см. - (Едиција Современа македонска  
поезија)

ISBN 978-608-4683-45-2

COBISS.MK-ID 97928202



### ИВАН ВАСИЛЕВСКИ

(Босилово, 1947) е автор на збирките поезија: *Привес во тишината* (1977), *Црнорисци* (1990), *Кука на звездите* (1994), *Заточени души* (2001), *Утки* (2008) и *Кула во сонот* (2013); на поемите *Наташа* (1966), *Поеми за тишината* (1977), преобјавена во 2011 под наслов *Повеј во тишината*, *Александар* (1997), *Петнаесетте* (2006), *Потомците на Чрт* (2011) и *Азбукасловецот* (2013); на збирката поеми *Одмеѓување на светот* (2011) и на драмата *Лоза* (2012).

За книгата *Утки*, во 2008 год. ја доби наградата „Ацо Шопов“ на Друштвото на писателите на Македонија за најдобра збирка поезија. Лауреат е на книжевното признание „Григор Прличев“ за поемата *Азбукасловецот* (2013), а во 2011 за збирката поеми *Одмеѓување на светот* ја доби наградата „Дијалог“.

*Манастир во зборот* е негова седма стихозбирка.

# Манастир во зборот (Според „Црквa од б. Конески“)

Слава му на Гласот чисто  
одглазите ме благи:

Избиди манастир, сокеја  
задушница во зборот  
на местото каде чисто стапаша  
мвожа се ропти. Врз алатките чисто  
кé ти крејаш мвоните пакле

Изгради храм чисто никог  
не ќе може да го сруши  
Оник и каменот и малтерот  
ти прива времето. Ердешк  
и паташ ти скрепи на ван

А ведни се само градиште  
што кé се извишаш во зборот

(2014)